

Врз основа на член 50 став (3) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 30 став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26 јули 2021 година, донесе

## О Д Л У К А

**за започнување на постапка за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е-V), Екстралесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95 во делот за вршење на енергетската дејност трговија на големо со Еуросупер БС 95**

1. СЕ ЗАПОЧНУВА постапка за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е-V), Екстралесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95 на Друштвото за производство, трговија и услуги ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Јакимово, издадена од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија со Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е-V), Екстралесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95 („Службен весник на Република Македонија“ бр.21/15 и 102/17), со Евидентен број на издадената лиценца НД – 47.03.1/15.2/17.2/17, во делот за вршење на енергетската дејност трговија на големо со Еуросупер БС 95, поради тоа што носителот на лиценцата престанал да ги исполнува условите за вршење на енергетската дејност трговија на големо со Еуросупер БС 95.
2. СЕ ЗАДОЛЖУВА носителот на лиценцата Друштвото за производство, трговија и услуги ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Јакимово, во рок од 30 дена од денот на прием на оваа одлука да ги превземе сите потребни активности заради одстранување на причините поради кои е започната постапката за одземање на лиценцата, во делот за вршење на енергетската дејност трговија на големо со Еуросупер БС 95 и да достави доказ за правото на сопственост или правото на користење на основните средства со кои носителот на лиценцата ја врши дејноста трговија на големо со Еуросупер БС 95.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

## Образложение

Друштвото за производство, трговија и услуги ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Јакимово е носител на лиценца за Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е-V), Екстралесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95.

Согласно податоците со кои располага Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) утврди дека е истечен е рокот на важење на Договорот за закуп на основни средства (резервоарски капацитети за вршење на енергетската дејност трговија на големо со Еуросупер БС 95) на Имотен лист бр.102685 и Имотен лист бр.102567 КО Ѓорче Петров 4-Влае на ул. Фјодор

Достоевски бр.72-а Скопје, во сопственост на физички лица со пренесено право на непречено управување на Друштвото за трговија, производство и градежништво БОМАК Владо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Со тоа, Друштвото за производство, трговија и услуги ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Јакимово, престанало да ги исполнува условите за вршење на енергетската дејност трговија на големо со Еуросупер БС 95, за која е издадена лиценцата од член 50 став (1) точка 5) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/18 и „Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) и член 30 став (1) точка 5) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21).

Поради настанатата промена како причина за отпочнување на постапка за одземање на лиценцата, во делот за вршење на енергетската дејност трговија на големо со Еуросупер БС 95, а согласно член 50 став (2) од Законот за енергетика\* и член 30 став (2) од Правилникот за лиценци, Регулаторната комисија за енергетика со Известување за постоење на причини за отпочнување на постапка за одземање на лиценца бр.11-1149/1 од 16 јуни 2021 година го задолжи носителот на лиценцата во рок од 7 дена од добивање на известувањето, да доставите доказ за правото на сопственост или правото на користење на основните средства со кои друштвото ја врши дејноста (сопственост - имотен лист, закуп- имотен лист со прибележан договор за закуп и договорот за закуп). Резервоарите треба да се запишани во имотниот лист во m<sup>3</sup>.

Во оставениот рок друштвото носител на лиценцата не достави доказ за правото на користење на основните средства со кои ја врши дејноста трговија на големо со Еуросупер БС 95.

Имајќи го во предвид горенаведеното а согласно член 50 став (3) од Законот за енергетика\* и член 30 став (3) од Правилникот за лиценци, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против оваа одлука може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот.

**УП1 бр. 11-287/14**  
**26 јули 2021 година**  
**Скопје**

**Претседател**  
**на Регулаторна комисија за енергетика и водни**  
**услуги на Република Северна Македонија**  
**Марко Бислимоски**